



Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Ликовна академија
Правен факултет
Музичка академија и
Музеј на Македонија
во соработка со
Дебатно Кино Контра Кадар Скопје
ве покануваат на мултимедијалниот настан

НЕ Е ШЕГА: ДИСКРИМИ НАЦИЈА ЦЕНЗУРА

За подетални информации во врска со поединечните настани и учесници, следете го Фејсбук настанот [Не е шега: дискриминација и цензура](#)



Изложба на планети
Промоција на филмови
Трибина
Работилница
Промоција на публикација
Концерт

1-10 април, Музеј на Македонија

